



ИСТАНБУЛ



5 дена / 2 ноќ



1 ден 09.10.2020 (петок) Штип - Истанбул

Поаѓање за Истанбул во 20.00 часот од Штип, пред Нова Пошта. Ноќно возење преку Бугарија, со попатни паузи за одмор и царински формалности.

2 ден 10.10.2020 (сабота) Истанбул

Пристигнување во Истанбул во утринските часови. Сместување во хотел во Истанбул. Слободно време за одмор и шопинг во Капали и Аксарај Чаршија. **Ноќевање.**

3 ден 11.10.2020 (недела) Истанбул

Појадок. Организиран панорамски разглед со локален водич: Патријаршијата, Хиподромот, Султанахмедовата (Сината) џамија, Аја Софија, Топкапи музејот, како и факултативната посета на дворецот Долмабахче Сарај – последната резиденција на Отоманската Империја. Слободно попладне. **Ноќевање**

4 ден 12.10.2020 (понеделник) Истанбул

Појадок. Факултативно **крстарење со брод по Босфорот.** Организиран панорамски разглед на: Римскиот аквадукт, мостот Галата, споменикот на Ататурк на плоштадот Таксим, мостовите на Босфорот, посета на Азискиот дел - Чамлиџе за панорамски поглед на Истанбул. Посета на трговскиот шопинг центар ФОРУМ. Поаѓање за Македонија преку Бугарија, ноќно возење со попатни одмори.

5 ден 13.10.2020 (вторник) Истанбул - Штип

Планирано време за пристигнување во Македонија во утринските часови.

ЦЕНА: 5.200,00 денари / 84 евра

Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз со туристички автобус на дадената релација според протоколот за превоз -75%
- 2 ноќевање со појадок во хотел со 3* во на Истанбул
- **разгледување на Истанбул со локален водич** + посета на Азискиот дел-Чамлиџе
- организација и лиценциран придружник на патувањето

Во цената на аранжманот не е вклучено :

- патничко здравствено осигурување - задолжително - (200 денари)
- крстарење со брод по Босфорот со локален водич- (20 евра)
- факултативна посета на палатата Долма Бахче (превоз+водич+влезница)= 25 евра,
- факултативна посета на Топкапи музејот (разглед со локален водич+влезница)=15eur
- влезници за други културно историските споменици
- **Задолжително носење на маска во автобусот**
- **За патување во Турција преку Бугарија не е потребен ПСР тест**

Општи напомени :

- ТА Фериял Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- Пасошот треба да важи минимум 6 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање

Краен рок за пријавување: 04.10.2020

За реализација на аранжманот е потребен минимум од 40 патници!

Важат општите услови за патување на ТА.Фериял Кашиков и СКТМ